

Врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика\* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19 и 236/22), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 јануари 2023 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

### за одобрување на барање за промена на категорија на приклучок

1. Се одобрува барањето на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр.12-120/1 од 17 јануари 2023 година за промена на категорија на приклучок на Друштвото за производство на хартија и амбалажа МИСКОМ заштитно друштво Струга ДООЕЛ, со ЕДБ 4026992109959 и тоа:
  - место на потрошувачка: 2215910010005,
  - адреса на мерно место: с. Моришта, Струга,
  - постоечка категорија на приклучок: MV1,
  - нова категорија на приклучок: LV1.2,
  - напонско ниво на мерење: низок напон и
  - локација на мерење: низок напон.
2. Се задолжува Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да ја ажурира листата од член 93 став (3) точка 5) од Законот за енергетика\* за промена на категорија на приклучок од MV1 во LV 1.2 на Друштвото за производство на хартија и амбалажа МИСКОМ заштитно друштво Струга ДООЕЛ.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

## Образложение

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, врз основа на член 93 став (6) од Законот за енергетика\*, достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија Барање за одобрување на промена на категорија на приклучок бр. 12-120/1 од 17 јануари 2022 година.

Барањето се однесува на промена на категорија на приклучок од MV1 во LV1.2 на потрошувачот Друштво за производство на хартија и амбалажа МИСКОМ заштитно друштво Струга ДООЕЛ, место на потрошувачка бр. 2215910010005 и адреса на мерно место с. Моришта, Струга.

Барањето е поднесено како резултат на тоа што Електродистрибуција ДООЕЛ, како оператор на електродистрибутивниот систем, по контрола на терен на предметното мерно место, констатира дека мерењето е поставено на НН страна на ТС, на самостоен извод, наменет само за корисникот. Бидејќи во неговата евиденција предметното мерно место се води со категорија на приклучок MV1, потребно е да се промени категоријата на приклучок од MV1 во LV1.2. Во прилог на барањето Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје достави ГИС скица, фотографии од мерното место и информација дека мерното место не е во постапка на промена на снабдувач.

Имајќи го во предвид горенаведеното, како и член 4 став (2) точка 4) од Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија на потрошувачите приклучени на електродистрибутивниот систем на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (“Службен весник на Република Македонија” бр. 95/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.

271/20 и 159/22) согласно кој, во категоријата LV1.2 припаѓаат нисконапонски приклучоци преку кои електричната енергија се презема директно од нисконапонски собирници во трансформаторските станици на среден напон/низок напон, при што мерењето на испорачаната електрична енергија може да биде и на објектот на потрошувачот, доколку на изводот нема приклучено друг потрошувач, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

**Бр. 12-120/2**  
**26 јануари 2022 година**  
**Скопје**

**Претседател на**  
**Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги**  
**на Република Северна Македонија**

**Марко Бислимоски**